

PHOEBUS MB6000

Компанијата "Top Global" лансираше нов производ наречен Phoebus MB6000 -



гаџет во форма на

пирамида,

кој речиси секој 3G сигнал го претвора во WiFi сигнал, при што овозможува делење на Интернет конекцијата со останатите

компјутери кои се наоѓаат во близина. Во основа, овој производ овозможува повеќе лаптоп или PC компјутери, кои имаат WiFi приемник, а немаат вграден или надворешен 3G/EDGE приемник да го користат мобилниот Интернет благодарение на "пирамидата" која го конвертира во WiFi сигналот. Така, на пример, нема потреба да купувате 3G/EDGE PCMCIA картички за секој лаптоп посебно. Phoebus MB6000 е компатибилен со EV-DO, UMTS, HSDPA и EDGE/GPRS пренос на податоци. "Пирамидата" функционира на тој начин што се вметнува PCMCIA картичка, која е потребна за прием на мобилниот Интернет, а самиот уред го конвертира тој сигнал во WiFi. Во секој случај, интересен производ кога единствениот начин за конекција со Интернет е преку мобилната мрежа, а притоа треба да се дели меѓу повеќе компјутери. Цената на Phoebus MB6000 изнесува 289 долари.

SAMSUNG SGH-I570 SYMBIAN SMARTPHONE

"Samsung" го најави SGH-i570, pameten телефон со Symbian оперативен систем и QWERTY тастатура. Ултратенок модел на лизгање. Моќниот Samsung SGH-i570 ќе работи на Symbian 9.1. Има QWERTY тастатура и ги поседува и ги поддржува сите напредни технологии

како, на пример, WiFi, HSDPA и EDGE. За оние на кои нема да им е доволна внатрешната меморија од 160 MB, i570 има и слот за microSD мемориска картичка. Со поддршката за HSDPA конективност, доаѓа и втора камера за видеоповици, а од задната страна е камерата од

2 мегапиксела. Телефонот има димензии од 96 x 60 x 16 милиметри и тежи 123 грама. Можеби не е од најтенките модели, но кога ќе се земе предвид дека има и интегрирана тастатура и ќе се спореди со сличните модели од овој тип, восхитувањето е неизбежно. Samsung SGH-i570 е сличен со Samsung SGH-i620, а се разликуваат по тоа што вториот го движи Windows Mobile.



МОБИЛЕН - ЧАСОВНИК ОД "СЕСТ"

Кинескиот производител на мобилни телефони лансираше часовник, кој ја поддржува GSM мрежата. Прототипот има



LCD екран со по 3 копчиња од двете страни на часовникот. Исто како и мобилен телефон, и "СЕСТ" мобилниот часовник поддржува Bluetooth конективност, така што е

возможно да се примаат/испраќаат повици преку Bluetooth слушалка, иако мобилниот часовник има и вграден звучник и микрофон. Мобилниот часовник има и медија плеер и приклучок за стерео слушалки.



BLACKBERRY 8820 SMARTPHONE

"Research in Motion", компанијата која стои зад популарниот BlackBerry, конечно одговори на бројните молби од нивните корисници и го претстави својот најнов модел 8820 - првиот BlackBerry со вградена поддршка за WiFi и UMA (Unlicensed Mobile Access). Новата UMA технологија овозможува т.н. роаминг телефонија меѓу WiFi и мобилната мрежа. Ова значи дека повикот остварен преку WiFi автоматски се префрла на класичната мобилна мрежа во

случај да излезете од

дометот на WiFi и обратно, при што нема прекин во самиот разговор. Новиот BlackBerry 8820 може да се пофали со поддршка за quad-band GSM/EDGE (за жал, нема 3G), WEP/WPA/WPA2 енкрипција за WiFi, Bluetooth (A2DP) и вграден GPS модул. Од останатите карактеристики можеме да спомнеме дека има одличен e-mail клиент, инстант пораки, напреден организер, веб-пребарувач и други стандардни апликации. Иако првенствено станува збор за бизнис телефон, 8820 не заостанува многу и во однос на мултимедија можностите благодарение на модернизираните медија плеер, поддршката за microSDHC мемориска картичка со капацитет до 32GB и големиот QVGA дисплеј. Со оглед на тоа дека BlackBerry е еден од најпознатите pametni телефони во САД, особено кај бизнис корисниците, се очекува дека новиот 8820, благодарение на WiFi конективноста и понатаму ќе остане најпопуларен pameten телефон во корпоративниот свет.

